

12 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ЛЉБОМИР БЕЛОГАСКИ



По повод одбележувањето на 12-годишнината од смртта на академскиот сликар Љубомир Белогаски (1911-1994), во Музејот на град Скопје беше поставена изложбата "Донација на Љубомир Белогаски (1911-1994)". На неа беа изложени дела од донацијата која уметникот Белогаски му ја подари на Музејот на град Скопје. На одбележувањето

на годишнината беше доделена и наградата која го носи неговото име, а традиционално ја добива млад автор (до 35 години), за успешно остварување на самостојна излож-

ба, реализирана претходната година. Годинава ова почесно признание ѝ припадна на младата авторка Марија Ветрова, за проектот "Лавиринт и спротивности". Досегашни

добитници на наградата се: Моника Десоска, групата "Круг", Јован Шунковски, Ванчо Јаков, Радмила Ончевска, Јасмина Новковска и многу други.

КОРИФЕЈ НА МАК

Во знак на пиетет кон личноста и делото на Белогаски, Музејот на град Скопје секоја година ја одбележува неговата смрт. Пред 12 години тој му подари 159 акварели на овој Музеј.



■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА





Љубомир Белогаски е еден од најимпозантните претставници на првата генерација македонски современи сликари, основоположник на македонската уметност и мајстор на акварелот. Роден е

Беше долгогодишен професор во Училиштето за применета уметност во Скопје. Неговите дела се своевиден патоказ за развојот и значењето на македонскиот акварел. Потврда за големината на



ЕДОНСКИОТ АКВАРЕЛ

1911 година во Делчево. Заедно со Вангел Коџоман, Димитар Кондовски, Миле Корубин и припаѓаат на генерацијата која својата надградба ја стекнуваше во Париз, како наследници и современици на големите Мартиноски, Личеноски, Пандилов итн.

Белогаски е и неговото највисоко место во современото македонско и европско сликарство. Неговото дело е поттик за многу денешни сликари од македонското уметничко небо, како: Тодор Ѓорѓиевски-Теди, Петар Георгиев-Пљум, Никола Јанковиќ и

многу други.

Во знак на пиетет кон личноста и делото на Белогаски, Музејот на град Скопје секоја година ја одбележува неговата смрт. Пред 12 години тој му подари 159 акварели на овој Музеј. Од оваа збирка е формирана Галеријата при

Музејот на град Скопје, која го носи името на донаторот, каде постојано се изложени дела, според хронолошки редослед, на сите негови творечки фази. Збирката има исклучителна вредност и е прва и единствена таква донација во земјава.



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018
tel.fax ++ 389-02-3063-425
SKOPJE, MAKEDONIJA

**СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА**



WWW.FOTOJASMINA.COM.MK
e-mail. fotodigital.jasmina@yahoo.com